

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

( „ . “  
( „ . :  
:

1.

2010

2.

.08- 248/1

19.02.2010 .

-

. .

36 “ . 1 .1 23 5 ( „  
. 5/2002) ( „  
61/2004, 96/2004, 67/2007) 21 ( „  
. 4/2005),  
18.02. 2010 :

2010

2010

07-1799  
7/2009),

10.12.2009  
9

2 („

:

“

2010

73,85

2

11

1

:

500,00

3

01.01.2010

4

.07-249/1  
19.02.2010

. . . . .

50

.5/2002)

39

.4/2005),

(„

:

“

1.

2.

.08-246/1

19.02.2010 .

-

. .

. .“ 52 2 113 („  
 . .“ 59/00.....36/07), 36 1 14 („  
 („ 62/05 ....57/07), . .“ 5/2002), 21, 22 24 („  
 . .“ 10/2008), 21 4/2005.) („  
 18.02. 2010 :

1

.3/2009) .07-855/1 19.06.2009 („ „  
 3 1,3 5 :

(1)

500,00 .

(3)

500,00 , 8 12 50%  
 250,00 .

(5)

20% , 100,00 .

.07- 247/1  
19.02.2010

.

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, " . " "  
(, . :  
:

- 1.
- 2.

.08- 242/1  
19.02.2010

.

-

. .

6  
" .61/2004) ,  
(,

22 1 (, 4  
" .5/2002),  
18.02. 2010 :

2

1

3

.07-243/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002)

39  
.4/2005),

50

(, . . . . .  
(, . . . . .  
:

1.

2.

.08-270/1

19.02.2010 .

- . .

414

(„

(„

(„

“ .54/2007), 36  
“ .5/2002) 21  
.4/2005) ,  
18.02. 2010 :

1

2

2

- :

- 1. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -

3

.07-271/1  
19.02.2010

,  
.  
.  
.  
.  
.

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . " . "  
.  
:

- 1.
- 2.

.08- 238/1  
19.02.2010 .

- . .

36  
" .5/2002) 21

(,

(„ .

“ .4/2005),  
18.02.2010 :

1

- 2009 .

2

,

.07-239/1  
19.02.2010

.

.  
.  
.  
.  
.

.5/2002)

39  
.4/2005),

50

. („ .  
“  
.  
:



1.

2.

.08-264/1  
19.02.2010

(„ . „  
36  
“ .5/2002) 21 “ .4/2005),  
18.02.2010 :

1

2010 M 2009

2

.07-265/1  
19.02.2010

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

(„ .  
“  
: „

- 1.
- 2.

**.08-266/1**  
**19.02.2010**

- . .

36,  
 („  
.4/2005),  
18.02.2010

22 “ 1 .4  
 „ .5/2002) 21  
“

**1**

„ “ „4- “

**2**

**.07-267/1**

19.02.2010

.

.

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

( „ . “  
: „

- 1.
- 2.

.08- 252/1  
19.02.2010 .

- . .

( „ . “ 36  
.5/2002) 21 “ .4/2005),  
18.02.2010 :

( „

1

” “  
20.000,

2

.07-253/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, “  
(, “  
:

- 1.
- 2.

,

.08-260/1  
19.02.2010 .

- . .

(, . " 36 .5/2002) 21 " .4/2005),  
18.02.2010 : (,

1

2009'

2

. 07-261/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(„ . “  
(„ . :  
:

1.

2010’

2.

.08- 256/1  
19.02.2010 .

- . .

(„ . “ 36  
.5/2002) 21 “ .4/2005),  
18.02.2010 :

2010

2

.07-259/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . :  
:

- 1. 2010
- 2.

.08-272/1  
19.02.2010

- . .

“ 36  
.5/2002) 21

(,

(„ .

“ .4/2005),  
18.02.2010 :

1

2010 .

”

“

2

.07-273/1  
19.02.2010 .

.

.

. . . . .

.5/2002)

39  
.4/2005),

50

(„ .  
:

“



2.

.08-268/1  
19.02.2010 .

- . .

(, . " 36 .5/2002) 21 " .4/2005),  
18.02.2010 :

1

2010 .

2

.07-269/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . : “

- 1.
- 2.

.08- 262/1  
19.02.2010 .

- . .

(, 46 “ . 47 82/20080 36 (,  
.4/2005),. “ . 5/2002) 21  
18.02.2010 :

1

- 1.

2

1 . 2.02, . 4287/1

“ ’ , , ”

3

4

5

“ ”

.07-269/1  
19.02.2010

.5/2002) 39 50 (, “  
.4/2005), (, : “

- 1.
- 2.

.08-236/1  
19.02.2010

36 (,  
“ .5/2002) 21

(„

. 4/2005),  
18.02.2010 :

1

,

”

“

2

01.03.2010

.07-237/1  
19.02.2010

.

.

. . .

.5/2002)

39  
.4/2005),

50

(„ .  
:

“

1.

2.

,

.

.08-258/1  
19.02.2010 .

- . .

(„ „ 47 („  
 „ . 71/2004,107/2007) „ 36  
 „ 5/2002) 21 . 4/2005),  
 („  
 08- 222/1 16.02.2010 ,  
 18.02.2010 :

**1**

:

- 1. ( ) 2.20 / 2  
-
- 2. 5,40 / 2  
- 2,50 / 2
- 3. 3,80 / 2  
- 2,50 / 2

**2**

01.03.2010 .

.07-257/1  
19.02.2010

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . : “

1.

2.

.08-274/1  
19.02.2010 .

- . .

7 9  
“ . 68/2004,127/2006 114/2009) “ 36 0 (,  
(, .5/2002)

21

“ . 4/2005)  
18.02.2010

:

1

4 3 :

”

4 -4 “ ” “ ” “

2

22 :

”

3

.07-275/1  
19.02.2010

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

( „ . “  
: „

1.

2.

.08- 250/1  
19.02.2010

( „ 54 22 1 6  
68/04  
( „ .  
( „ .127/06 114/09") 36  
.5/02") 21  
. 4/2005),  
18.02.2010  
:

2 1 1 1 ” “

(8+1)		12.000,00
(9-25)		16.000,00
(26-35)		18.000,00
(36-54)		22.000,

3

.08-250/1  
19.02.2010 .

.5/2002) 39 50 (, ” “  
.4/2005), . :

1. ” “
2. ,

.08-254/1  
19.02.2010 .



18  
 „ .79/2009) , 13  
 .07-1781/1 10.12.2009 , („  
 “ . 7/2009) 21  
 („ . .4/2005),  
 18.02.2010 :

**1**

” “ .  
 2  
 1 4 ( )

**3**

,

.07-255/1  
**19.02.2010** .

.5/2002) 39 50  
 .4/2005), („ . “  
 . : .

2010  
1.  
2.

.08- 244/1  
19.02.2010

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина М. Каменица на седницата одржана на 18.02.2010 година донесе:

## **ПРОГРАМА**

**за работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2010 година**

### **1. ОПШТ ДЕЛ**

Според надлежностите што се определени со Уставот на Р.Македонија, Законот за локалната самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на општина Македонска Каменица, Советот донесува Програма за работа за 2010 година.

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 2010 година согласно надлежностите кои се во ингеренции на Советот на општина Македонска Каменица. Програмата овозможува транспарентност во работата на Општината и е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од Општината.

### **2. ПОСЕБЕН ДЕЛ**

#### **2.1.Прво тромесечие - период Јануари - Март 2010 година**

1. Донесување на Програма за работа на Советот на Општина М.Каменица за 2010 година.

Изработува: Комисија за изготвување на Програмата за работа на Советот на Општина М.Каменица

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

2. Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина М.Каменица за 2009 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

3. Извештај за реализирање на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина М.Каменица за 2009 година.  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

4. Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на Општина М.Каменица за 2009 година.  
Изработува: Општинска Администрација  
Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

5. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина М.Каменица во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2008 година.  
Изработува: општинската администрација - ТППЕ  
Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

6. Извештај за работењето на ЈП Камена Река М.Каменица со годишна пресметка за периодот од 01.01. до 31.12. 2009 година.  
Изработува: ЈП Камена Река М. Каменица.  
Донесува: Управен одбор на ЈП Камена Река М. Каменица.  
Дава согласност: Совет на Општина М. Каменица

7. Извештај за работењето на ЈП Доминг М. Каменица за 2009 година  
Изработува: ЈП Доминг М.Каменица  
Донесува: Управен одбор на ЈП Доминг М.Каменица  
Дава согласност: Совет на Општина М. Каменица

8. Извештај за работата на:  
- ОУ „Кирил и Методиј“, М.Каменица за 2009 година  
- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица  
Изработува: Општинската јавна установа  
Донесува: Училишниот одбор на установата.

9. Извештај за работата на:  
- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица за 2009 година  
Изработува: Општинската јавна установа  
Донесува: Училишниот одбор на установата.

10. Завршна сметка на:  
- ОУ „Кирил и Методиј“, М. Каменица за 2009 година.  
Изработува: Општинската јавна установа  
Донесува: Училишниот одбор на установата.

11. Завршна сметка на:  
- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица за 2009 година  
Изработува: Општинската јавна установа  
Донесува: Училишниот одбор на установата

12. Завршна сметка на Буџетот на:  
- Општина М.Каменица за 2009 година.  
Донесува: Совет на Општина М.Каменица

Изработува: Општинска администрација

## **2.2. Второ тромесечие - период Април - Јуни 2009 година**

1. Програма и План за управување со отпад

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

2. Процена на загрозеноста од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина М.Каменица

Изработува: општинската администрација во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

3. План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина М.Каменица

Изработува: општинската администрација во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

4. Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности.

Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

5. Информација за состојбата со гробиштата во Општина М.Каменица и план и активности за нивно дислоцирање.

Изработува: ЈП „Камена Река“, М. Каменица

Усвојува: Совет на Општина М. Каменица

6. Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки.

Изработува: Комисија за јавни дејности.

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

7. Информација за целокупниот имот на Општина М.Каменица.

Изработува: Општинска администрација

Усвојува: Совет на Општина М. Каменица

8. Извештај за извршување на Буџетот на Општина М. Каменица за прво тромесечие во 2010 година.

Изработува: Општинска администрација.

Усвојува : Совет на Општина М. Каменица.

9. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина М. Каменица во текот на 2010 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно постапките за нивно донесување.

### **3.3. Трето тромесечие - период Јули - Септември 2009 година**

1. Програма за прославување на 28 Август

Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности, во соработка со КИЦ Романса

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

2. Извештај за извршување на Буџетот на Општина М. Каменица за второ тромесечие во 2010 година.

Изработува: Општинска администрација.

Усвојува : Совет на Општина М. Каменица

3. Информација за наплата на комуналните такси во 2010 година.

Изработува: Одделение за финансии, даноци и ЛЕР

Усвојува: Совет на Општина М. Каменица

4. Извештај за извршување на буџетот на Општина М. Каменица за третото тромесечие во 2010 година.

Изготвува: Општинска администрација

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица.

5. Годишен Извештај за јавна безбедност на подрачјето на општина Македонска Каменица

Изготвува: П.С. Македонска Каменица

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

6. Извештај за работата на Градоначалникот на општина Македонска Каменица.

Изготвува: Општинска Администрација

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

### **4.4. Четврто тромесечие - период Окотмври - Декември 2009 година**

1. Информација за почетокот на школската година, состојбите во претшколските установи, основните училишта и средното училиште

Изработува: Комисија за јавни дејности.

Усвојува: Совет на Општина М. Каменица

2. Годишна програма за работа на:

- ОУ „Кирил и Методиј“, М.Каменица за 2010/2011 година.

Изработува: Општинската јавна установа.

Донесува: Училишниот одбори на установата.

3. Годишна програма за работа на:

- Детска градинка „Бамби“, М. Каменица за 2010/2011 година

Изработува: Општинската јавна установа.

Донесува: Училишниот одбор на установата

4. Годишна програма за работа на:

-Средно општинско училиште Миле Јаневски-Џингар за 2010/2011 година

Изработува: Општинската јавна установа.

Донесува: Училишниот одбор на установата

5. Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина М. Каменица за 2010/2011 година

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

6. Буџет на Општина М. Каменица за 2011 година

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

7. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина М.Каменица за 2011 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

8. Програмата за комунални дејности на Општина М. Каменица за 2011 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

9. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина М..Каменица за 2011 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

10. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина М.Каменица за 2011 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М. Каменица

11. Програмата за активностите на Општина М. Каменица во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2011 година.

Изработува: Општинската администрација.

Донесува: Совет на Општина М. Каменица.

### **3.НОРМАТИВЕН ДЕЛ**

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина М. Каменица се обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2009 година, која се однесува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени во 2009 година.

#### 4. ЗАВРШЕН ДЕЛ

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата. Во текот на 2010 година, Советот на Општина М. Каменица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат до тековното работење на ЕЛС М. Каменица. Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М. Каменица

.07-245/1  
19.02.2010

Совет на ЕЛС Македонска Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски Дипл.руд.инж. . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

( „ . “  
( „ . :  
:

1.

2.

.08- 240/1  
19.02.2010 .

- . .

36 ( „ . “  
 .5/2002) 21 ( „ .  
 “ .4/2005) 3 3  
 . 07-568/1 07.05.2009 ( „ . “ .  
 2/2009) 18.02.2010  
 :

**1**

23.09.2009 31.12.2010 ,  
 .08-652/1 15.05.2009 .

**2**

.07-241/1  
 19.02.2010

Совет на ЕЛС Македонска Каменица  
 Претседател  
 Драган Димитровски ипл.руд.ин . . .